

ДОЧЕК НА НОВА ГОДИНА ВО СРЦЕТО НА ИБЕРИЈА - МАДРИД

30.12.2021-02.01.2022



Метропола во срцето на Пиринејскиот полуостров, со импресивни палати, пространи плоштади, раскошни фонтани, паркови, цркви и културно историски споменици. Тоа е Мадрид! Главниот град на Шпанија е познат по блескавата Кралска Палата во која живее кралското семејство, по своите музеи, зелените оази во Ретиро паркот, како и по љубезното и гостопримливо население кое живее на неговата површина.

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

1 ден 30.12.2021 (четврток) СОФИЈА-МАДРИД

Пријавување на аеродромот во Софија, 3 часа пред предвидениот лет кон Мадрид во 06:55 часот. Пристигнување во Мадрид во 09:50 часот локално време. По завршување на пасошка и царинска контрола, со организиран трансфер се упатувате кон хотелот (пример хотел Hotel Puerta de Toledo 3*). Сместување според правилата за влез во собите на хотелот. Одмор и релаксација пред пладневна прошетка во еден од туристички најатрактивните градови во Европа. **Ноќевање.**

2. ден 31.12.2021 (петок) МАДРИД

Појадок во хотел. Европската метропола Ве чека да ја истражите! Прошетајте по Шпански плоштад, Гран Виа, Пуерта дел Сол, Плаза Мајор (главен плоштад), Кралската Палата со нејзината уникатна фасада, импрегнирана со различни архитектонски стилови, од барок во ориентален. Внатрешноста е украсена со делата на големите креатори: Караваџо, Веласкес и Гоја, а во истата има збирка на виолини Страдивариус и античко оружје. Во замокот има соба од порцелан, како и познатата соба со огледала која е отворена е



за посетители повремено или при официјални церемонии. Следен на нашата агенда е Пуерта де Толедо, светски познатиот парк Ретино, плоштадот Сибелес, Саламанка, стадионот Сантијаго Бернабе. Предногодишната еуфорија е незаменлива во секој европски град, а тогаш Мадрид зрачи со прекрасна енергија. Препуштете се на забавата и музичките перформанси кои одекнуваат низ целиот град и дочекајте ја новата година во едно поинакво светло. **СРЕКНА НОВА ГОДИНА!. Ноќевање.**

3 ден 01.01.2022 (сабота) МАДРИД

Појадок во хотел. Доколку сакате да видите повеќе од Мадрид и неговата околина, за последниот ден од ова патување Ви препорачуваме да го посетите градот Толедо, кој е оддалечен 70км од Мадрид или Сан Лоренцо де Ел Ескориал. Легендата вели дека оваа престолнина (Толедо) била основана од еврејски колонисти 540 години п.н.е, кои притоа го дале нејзиното име. Турбулентна историја во која Римјаните, Визиготите, Маварите и уште многу други нации, оставиле свој белег во целокупниот развој на градот. Тука се изградени некои од поважните цркви, синагоги и џамии. Бил главен град се до 1561-тата година, кога славата била превземена од Мадрид. Толедо е исто така познат како град во кој живеел и создавал познатиот сликар, скулптор, архитект и писател Ел Греко (кој има потекло од Крит) кон крајот на 16-ти и почетокот на 17-ти век. Доколку се одлучите пак за Сан Лоренце де Ел Ескориал кој се наоѓа на само 45км од Мадрид, ќе уживате во овој импозантен комплекс кој бил историска историска резиденција на шпанските кралеви, а воедно и симбол на шпанската моќ во 16 век, но во исто време ја имал улогата на манастир, музеј и училиште. Бил изграден од страна на Филип II за време на неговото владеење, во средината на 16-ти век. Благодарение на големите резерви на злато од ново освоени територии на Новиот свет, Америка, УНЕСКО го вметнува во својата листа на Светско културно наследство во 1984-та година. **Ноќевање.**

4 ден 02.01.2022 (недела) МАДРИД-СОФИЈА

Појадок и одјавување од хотелот. Со организиран трансфер се упатувате кон аеродромот во Мадрид, за летот кон Софија во 10:35 часот. Пристигнување на аеродромот во Софија во 15:05 часот локално време.

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ ПО ЛИЦЕ: 449 €

Пакет цената е изразена по лице, при што истата вклучува:

- ✓ Повратен авио билет на релација Софија-Мадрид-Софија со директен лет на Wizz Air;
- ✓ Аеродромски такси;
- ✓ Рачен багаж (ранец/торба) со димензии 40x30x20;
- ✓ 3 ноќевања со појадок во хотел со 3* по избор на агенцијата, во централниот дел на градот (пример хотел: Hotel Puerta de Toledo 3*);
- ✓ Организиран приватен трансфер на релација аеродром-хотел-аеродром;
- ✓ Патничко осигурување;
- ✓ 24/7 онлајн поддршка во текот на целото патување;
- ✓ Апликација за влез во Шпанија.



Пакет цената НЕ вклучува:

- ☒ Туристичка такса која се плаќа директно во хотелот при влез во истиот;
- ☒ Чекиран багаж до 20кг. кој чини 60 евра по лице во двата правци;
- ☒ Влезници за музеи и туристички знаменитости.

Напомени:

- Пакет понудата е подготвена согласно моменталните цени на авионските билети и класите на авиокомпанијата;
- Сместувањето од програмата е во хотел со 3* или 4*, по избор на агенцијата, со одличен квалитет и локација;
- Агенцијата го задржува правото за промена на цената на пакет аранжманот, во случај на промена на цената на авионските билети, хотелските капацитети како и трансфер услугите;
- За влез во Франција за туристички цели, потребно е да поседувате сертификат за комплетна имунизација со вакцините кои се признаени од ЕМА (Фајзер, Астра Зенека, Модерна и Џонсон);
- Валидноста на Вашата патна исправа е потребно да биде минимум 6 месеци.

